

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 104 Год. LXIV Четврток, 21 август 2008

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1987. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "ЗГ – 3 – Добридол, Тумчевиште, Чегране" со скратен назив "ЗГ – 3 Д.Т.Ч" од с. Чегране, општина Гостивар.....	3	1994. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Зрновци" - с. Зрновци, општина Зрновци.....	6
1988. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Ура" - с. Цепчиште, општина Тетово	3	1995. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Глишиќ" - Кавадарци, општина Кавадарци.....	7
1989. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Свети Николе", општина Свети Николе.....	4	1996. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Тимјаник 1“ општина Неготино.....	8
1990. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Манастирец - Возарци" од с. Манастирец, општина Росоман.....	4	1997. Одлука за Седма емисија на обврзници за денационализација.....	9
1991. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Габер" од с. Шемшево, општина Јегуновце.....	5	1998. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	9
1992. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Пирок“ од с.Пирок, општина Боговиње.....	5	1999. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.....	10
1993. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Тимјаник 2" - с. Долни Дисан, општина Неготино.....	6	2000. Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари на Универзитетот "Гоце Делчев" во Штип.....	11
		2001. Одлука за зголемување на износот на студентски стипендии и износот на партиципација.....	11
		2002. Одлука за зголемување на ученички стипендии.....	12
		2003. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности.....	12

	Стр.		Стр.
2004. Одлука за основање на Јавна здравствена установа–Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје.....	12	2024. Решение за именување директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	21
2005. Одлука за основање на Јавна здравствена установа – Клиничка болница Тетово.....	13	2025. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за развој и инвестиции.....	21
2006. Одлука за ослободување од плаќање на радиодифузна такса на обврзниците кои не се покриени со радиодифузни сигнали.....	14	2026. Решение за именување директор на Агенцијата за развој и инвестиции.....	21
2007. Решение за именување на претседател, членови и секретар на Комитетот за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати.....	14	2027. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.....	21
2008. Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2008 година.....	15	2028. Решение за именување заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.....	22
2009. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот девизен инспекторат.....	18	2029. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	22
2010. Решение за именување директор на Државниот девизен инспекторат.....	18	2030. Решение за именување заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	22
2011. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Управата за јавни приходи.....	18	2031. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија.....	22
2012. Решение за именување заменик на директорот на Управата за јавни приходи.....	18	2032. Решение за именување заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија.....	22
2013. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Финансиската полиција.....	18	2033. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Скопје.....	23
2014. Решение за именување заменик на директорот на Финансиската полиција.....	19	2034. Решение за именување заменик на директорот на Затвор Скопје.....	23
2015. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за семе и саден материјал.....	19	2035. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	23
2016. Решение за именување директор на Управата за семе и саден материјал.....	19	2036. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	23
2017. Решение за разрешување од должноста директор на Фитосанитарната управа.....	19	2037. Решение за одобрување и употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за III одделение.....	23
2018. Решение за именување директор на Фитосанитарната управа.....	19	2038. Решение за одобрување и употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за III одделение.....	24
2019. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	20	2039. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за III одделение.....	24
2020. Решение за именување директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	20	2040. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за III одделение.....	24
2021. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	20	2041. Решение за одобрување и употреба на учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и III одделение.....	24
2022. Решение за изменување директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	20	2042. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение.....	25
2023. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	21	2043. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение.....	25
		2044. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	25
		2045. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	26

	Стр.		Стр.
2046. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за III одделение.....	26	2055. Решение за одобрување и употреба на учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и III одделение.....	28
2047. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за III одделение.....	26	2056. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за III одделение.....	28
2048. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за III одделение.....	26	2057. Решение за одобрување и употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	29
2049. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	27	2058. Решение за одобрување и употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	29
2050. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение.....	27	2059. Решение за одобрување и употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	29
2051. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение.....	27	2060. Решение за одобрување и употреба на учебник ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение.....	29
2052. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение.....	27	2061. Одлука за изменување на Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит), бр. 07-1820/1 од 11.06.2008 година („Сл. весник на РМ“ бр. 73/2008).....	30
2053. Решение за одобрување и употреба на учебник по ТУРСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	28	2062. Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит).....	30
2054. Решение за одобрување и употреба на учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и III одделение.....	28	Огласен дел	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1987.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ЗГ – 3 – ДОБРИДОЛ, ТУМЧЕВИШТЕ, ЧЕГРАНЕ" СО СКРАТЕН НАЗИВ "ЗГ – 3 Д.Т.Ч" ОД С. ЧЕГРАНЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "ЗГ – 3 – Добридол, Тумчевиште, Чеграње" со скратен назив "ЗГ-3-Д.Т.Ч" од с. Чеграње, општина Гостивар, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување со зафатно место за снабдување со вода (водозафат) од ХМС "Гостиварско Поле", и која ја опфаќа мрежата на територијата за наводнување на оваа водна заедница на површина на земјоделско земјиште од 400ха, а која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа:

- едно зафатно место (водозафати) со зафатна градба (ZG) за зафаќање вода за наводнување од Главниот канал (DMK) на Хидромелиоративниот систем "Гостиварско Поле" и тоа:

(1) зафатно место на ZG – 3 на стационожа на зафатот од 7+546 од Главниот канал (ГК), со главен вод 3 (GV-3)

- цевковод на главниот вод GV-3 со еден затворач со дијаметар Ф500, цевки од типот "АС" (азбестоцементни) и со дијаметар Ф500, должина 950м. со два линиски затворачи, еден воздушен вентил и капацитет од 360л/с;

- цевковод на разделниот вод RV – 5/3, со цевки од типот "АС" (азбестоцементни) и со дијаметар Ф300, должина 500м. класа Б, и капацитет од 90л/с;

- цевководи на пет делнични водови (DV–0/5, DV–2/5, DV–3/5, DV–4/5, DV–5/5) со цевки од типот "АС" (азбестоцементни), класа В, со дијаметар Ф300, вкупна должина на сите водови од 5.017м, со 8 линиски затворачи, 9 воздушни вентили, 45 хидранти и 6 испусти по должина на цевководите и капацитет од 90л/с.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3844/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1988.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "УРА" - С. ЦЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Ура" од с. Цепчиште, општина Тетово, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување со две зафатни места за снабдување со

вода (водозафати) од Магистралниот канал "Радиовце – Бистрица" на ХМС "Полог" и која ја опфаќа мрежата на територијата на оваа водна заедница за наводнување на површина на земјоделско земјиште од 190ха, а која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа:

- четири зафатни места (водозафати) со зафатни градби (ZG) за зафаќање вода за наводнување од Магистралниот канал "Радиовце Бистрица" (МК) на Хидромелиоративниот систем "Полог" и тоа:

(1) зафатни места на ZG – 1, ZG – 2, ZG – 3, ZG – 4 од Магистралниот канал (МК), со главни земјани канали 1, 2, 3, 4 (GK-1, GK-2, GK-3 и GK-4)

- тип и вид на канали и/или цевководи на разводната мрежа и тоа:

(1) главен канал – GK-1 - земјен, должина 850м. и со профил на каналот 60/40/60см. (b/V/h);

(2) главен канал - GK-2 - земјен, должина 200м. и со профил на каналот 60/40/60см. (b/V/h);

(3) главен канал – GK-3 - земјен, должина 550м. и со профил на каналот 60/40/60см. (b/V/h);

(4) главен канал – GK-4 - земјен, должина 800м. и со профил на каналот 60/40/60см. (b/V/h), и

(5) земјани разводни канали на разводен канал 1 (RK1-1), со вкупна должина 1.150м. и со профил на каналот 60/40/60см. (b/V/h).

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3845/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1989.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.08. 2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "СВЕТИ НИКОЛЕ", ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Свети Николе", општина Свети Николе, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем "Брегалиница", со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 1013ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа:

- две зафатни места (водозафати) со зафатни градби (ZG) за зафаќање вода за наводнување од Десниот магистрален канал (DMK) на Хидромелиоративниот систем "Брегалиница" и тоа:

(1) зафатно место ZG – 24 на стационожа на зафатот од 69+987 од Десниот магистрален канал (DMK), со главен цевковод 24 (GC-24) од типот "АС" (азбестоцементен) и класа "В", со должина од 815м. и со дијаметар Ф600, и

(2) зафатно место ZG – 25 на стационожа на зафатот од 76+180 од Десниот магистрален канал (DMK), со главен цевковод 25 (GC-25) од типот "АС" (азбестоцементен) и класа "С", со должина од 574м. и со дијаметар Ф400; и

- разводна мрежа за наводнување и тоа:

(1) главен цевковод 24 (GC-24) со должина од 18.663м. со цевковод од типот "АС" (азбестоцементен) и класа "В" и "С", со дијаметар од Ф400 до Ф200 и по должина на мрежата со 16 затворачи, 142 хидранти, 9 воздушни вентили и 10 изливни места, и

(2) главен цевковод 25 (GC-25) со должина од 10.883м. со цевковод од типот "АС" (азбестоцементен) и класа "В" и "С", со дијаметар од Ф350 до Ф150 и по должина на мрежата со 13 затворачи, 82 хидранти, 15 воздушни вентили и 15 изливни места.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3846/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1990.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "МАНАСТИРЕЦ - ВОЗАРЦИ" ОД С. МАНАСТИРЕЦ, ОПШТИНА РОСОМАН

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Манастирец - Возарци" од с. Манастирец, општина Росоман, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем "Тиквеш", со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како проектирана површина на земјоделско земјиште од 541ха, која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа:

- седум зафатни места (водозафати) од групниот канал GK-2:

(1) зафатно место GC – 1 со главен цевковод (GC-1)

(2) зафатно место GV – 3 со Главен вод (GV – 3);

(3) зафатно место самостоен разводен вод SRV - 7 со Главен вод (SRV - 7);

(4) зафатно место самостоен разводен вод SRV – 8 од Главен вод (SRV – 8);

(5) зафатно место самостоен разводен вод SRV - 9 со Спореден разводен вод (SRV - 9);

(6) зафатно место GV – 4 со Главен вод (GV – 4) и

(7) зафатно место GC – 2 со Главниот цевковод (GC – 2);

- канали и/или цевководи тип и вид:

(1) главен цевковод GC – 1 од азбестцементни цевки, должина од 1.950м. и со дијаметар Ф400 до Ф350;

(2) главен вод GV – 3 од азбестцементни цевки, должина од 259м. и со дијаметар Ф400;

(3) самостоен разводен вод SRV - 7 од азбестцементни цевки, должина од 671м. и со дијаметар Ф250;

(4) самостоен разводен вод SRV - 8 од азбестцементни цевки, должина од 863м. и со дијаметар Ф300;

(5) самостоен разводен вод SRV - 9 од азбестцементни цевки, должина од 800м. и со дијаметар Ф400;

(6) главен вод GV – 4 од азбестцементни цевки, должина од 667м. и со дијаметар Ф400, и

(7) главен цевковод GC – 2 од азбестцементни цевки, должина од 1.200м. и со дијаметар Ф350;

- разводна и делнична мрежа:

(1) од азбестцементни цевки, должина од 17.870м. и со дијаметар Ф350 до Ф125; 55 затворачи, хидранти 235, и

(2) од поливинил (пластични) цевководи, должина 9.300м. со дијаметар од Ф225 до Ф160, 28 затворачи и 83 хидранти.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3847/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1991.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ГАБЕР" ОД С. ШЕМШЕВО, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Габер" од с. Шемшево, општина Јегуновце, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување со седум зафатни места за снабдување со вода (водозафати) од Магистралниот канал "Радиовце – Бистрица" на ХМС "Полог" и ја опфаќа мрежата на територијата на оваа водна заедница за наводнување на површина на земјоделско земјиште од 510ха, а која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа:

- седум зафатни места (водозафати) со зафатни градби (ZG) за зафаќање вода за наводнување од Магистралниот канал "Радиовце Бистрица" (МК) на Хидромелиоративниот систем "Полог" и тоа:

(1) зафатно место (ZG – 2) на Магистралниот канал (МК), со главен цевковод 2 (GV-2)

(2) зафатно место (ZG – 5) на Магистралниот канал (МК), со главен цевковод 5 (GV-5)

(3) пет зафатни места (ZG-1, ZG-3, ZG-4, ZG-6, ZG-7) на Магистралниот канал (МК), со земјани канали (GV-1, GV-3, GV-4, GV-6, GV-7)

- тип и вид на канали и/или цевководи на разводната мрежа:

(1) еден главен цевковод –GV-2 - од азбестцементни цевки, должина 850м. и со дијаметар Ф200;

(2) еден главен вод – GV-5 – со вкупна должина од 2.380м., земјен со должина од 900м., бетонски со должина од 700м. и цевковод од азбестцементни цевки, должина 780м. и со дијаметар Ф400, и

(3) земјани канали GV-1, GV-3, GV-4, GV-6 и GV-7, со вкупна должина од 5.100м. и профил 40/60/40см. (b/B/h).

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3848/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1992.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ПИРОК“ ОД С.ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Пирок“ од с.Пирок, општина Боговиње, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на каналската разводната мрежа за наводнување како независен хидромелиоративниот систем со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 300 ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта и тоа:

- едно зафатно место (водозафат) од „Шарски Канал“ на река Бистрица;

- групен канал (GK – 1), азбестцементен цевковод со должина од 800 м. и дијаметар Ф400;

- групен канал (GK – 2), земјен, со должина од 2750 м. и димензии (профил) 40/50/80 см;

- групен канал (GK – 3), бетонан во должина од 750 м. и во продолжение земјен во должина од 1.950 м. и профил 40/50/80;
- групен канал (GK – 4) земјен, со должина од 1450 м. и димензии (профил) 40/50/80 см, и
- разводна мрежа од земјени канали со должина од 1600 м. и димензии (профил) 40/50/80 см.

Член 2

Пренесувањето во владение на Водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3849/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1993.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ТИМЈАНИК 2" - С. ДОЛНИ ДИСАН, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Тимјаник 2" од с. Долни Дисан, општина Неготино, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата и разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем "Тиквеш", со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како проектирана површина на земјоделско земјиште од 266ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа:

- три зафатни места за снабдување со вода (водозафати) М5, М11 и М12 од магистралната линија на отворениот канал (ML), кој зема вода од изливниот базен кај с. Марена;

- цевковод на водозафатот М – 5, тип "АС" (азбестоцементен), класа В, со должина од 1857м. со дијаметар Ф400, 17 хидранти, еден испуст, два воздушни вентили, 4 плоснати затвораи и

Разводна мрежа од:

(1) цевковод М – 5/1, тип "АС" (азбестоцементен), со должина од 1242м. класа В и С, со дијаметар од Ф350 до Ф125, 10 хидранти, еден испуст и еден плоснат затвораи со Ф350;

(2) цевковод М – 5/2, тип "АС" (азбестоцементен), со должина од 1028м. класа В и С, со дијаметар од Ф250 до Ф125, 8 хидранти, еден испуст и еден плоснат затвораи;

(3) цевковод М – 5/3, тип "АС" (азбестоцементен), со должина од 488м. класа В, со дијаметар од Ф175 до Ф125, 3 хидранти, еден испуст и еден овален затвораи;

(4) цевковод М – 5/4, тип "АС" (азбестоцементен), со должина од 1043м. класа В и С, со дијаметар од Ф300 до Ф150, 10 хидранти, еден испуст и еден овален затвораи; и

(5) цевковод М – 5/5, тип "АС" (азбестоцементен), со должина од 486м. класа В и С, со дијаметар од Ф200 до Ф150, 5 хидранти, еден испуст и два овални затвораи;

- цевковод на водозафатот М – 11, тип "АС" (азбестоцементен), класа В и С, со должина од 1629м., со дијаметар од Ф350 до Ф150, 16 хидранти, еден испуст, еден воздушен вентил и еден плоснат затвораи и

- цевковод на водозафатот М – 12, тип "АС" (азбестоцементен), класа В и С, со должина од 1206м., со дијаметар од Ф300 до Ф125, 11 хидранти, еден испуст, еден воздушен вентил и два плоснати затвораи.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3850/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1994.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ЗРНОВЦИ" - С. ЗРНОВЦИ, ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Зрновци" од с. Зрновци, општина Зрновци, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем "Брегалница", со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како проектирана површина на земјоделско земјиште од 680ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа:

- дванаесет зафатни места (водозафати) со зафатни градби (ZG) на собирните делнични водови (SDV) и тоа:

(1) зафатно место SDV – 14 на стационача од 11км. + 000м.;

(2) зафатно место SDV – 15 на стационача од 11км. + 500м.;

(3) зафатно место SDV – 16 на стационача од 12км. + 000м.;

(4) зафатно место SDV – 17 на стационача од 12км. + 500м.;

(5) зафатно место SDV – 18 на стационача од 14км. + 000м.;

(6) зафатно место SDV – 19 на стационача од 14км. + 000м.;

(7) зафатно место SDV – 20 на стационача од 14км. + 500м.;

(8) зафатно место SDV – 21 на стационожа од 15км. + 000м.;

(9) зафатно место SDV – 22 на стационожа од 15км. + 500м.;

(10) зафатно место SDV – 23 на стационожа од 16км. + 000м.,

(11) зафатно место SDV – 24 на стационожа од 16км. + 500м. и

(12) зафатно место сигурносен објект – испуст (SO) “Зрновци”, на стационожа од 13 км.+205м. со кои се зафаќа вода за наводнување од Левиот магистрален канал (ЛМК) на Хидромелиоративниот систем “Брегалница”;

- водозафати на Реката “Зрновка” и тоа:

(1) Водозафат “Морошка Вада”; и (2) Водозафат “Централна Вада”;

- водозафати на Реката “Брегалница” и тоа:

(1) Водозафат “Задружен”;

(2) Водозафат “Лаката”;

(3) Водозафат “Дупченски”, и

(4) Водозафат “Морошки”;

- разводна мрежа за наводнување која се состои од:

(1) цевковод од азбест – цементни цевки (АС), со вкупна должина од 82.858м. и со дијаметар од Ф300 до Ф200;

(2) 11 затворачи, и

(3) 86 хидранти;

- бетонски канали за наводнување со вкупна должина од 1.110м; и

- земјани канали за наводнување со должина од 47.100м

- дрвена барака од 55м² со плац (стопански двор) од 140м² во с. Зрновци, како магацински простор за сместување на водостопанска опрема и материјали.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-3851/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1995.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници (“Службен весник на Република Македонија” бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “ГЛИШИК” - КАВАДАРЦИ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница “Глишик” - Кавадарци, општина Кавадарци, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем “Тиквеш”, со која е опфатена мрежата за наводну-

вање на територијата на оваа водна заедница како проектирана површина на земјоделско земјиште од 343,4ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа:

- десет зафатни места (водозафати) за зафаќање вода од:

(1) водозафат од изливен базен на пумпната станица “Сопот 2” со водозафатна градба 1 (ZGV - 1);

(2) два водозафати на каналот К2 од системот „Глишик“ (К2Е1 и К2Е2), и

(3) седум зафатни места (водозафати) на канал К3, самостојниот вод 1 и самостојниот вод 2 од системот “Глишик” (К3А, К3В, К3С, К3Д, К3Е, SV1 и SV2);

- разводна мрежа за наводнување и одводнување од канали и/или цевководи: (1) бетонски цевководи на канал (К2Е), должина 4.848м. со дијаметар од Ф500 до Ф200, седум затворачи, 44 хидранти и десет испусти;

(2) бетонски цевководи на канал (К2Е2), должина 5.622м. со дијаметар од Ф400 до Ф200, четири затворачи, 52 хидранти и 15 испусти;

(3) бетонски цевководи на канал (К3А), должина 5.899м. со дијаметар од Ф400 до Ф200, седум затворачи, 55 хидранти и 14 испусти;

(4) бетонски цевководи на канал (К3В), должина 560м. со дијаметар Ф200, еден затворач, пет хидранти и еден испуст;

(5) бетонски цевководи на канал (К3С), должина 4.262м. со дијаметар од Ф400 до Ф200, три затворачи, 40 хидранти и 11 испусти;

(6) бетонски цевководи на канал (К3Д), должина 480м. со дијаметар Ф200;

(7) бетонски цевководи на канал (К3Е), должина 2.000м. со дијаметар од Ф400 до Ф200, два затворачи, 17 хидранти и шест испусти;

(8) ПВЦ цевководи на самостојниот вод (СВ1), должина 1.567м. со дијаметар од Ф225 до Ф160, три затворачи, 15 хидранти, три воздушни вентили и два испусти;

(9) ПВЦ цевководи на самостојниот вод (СВ2), должина 1.341,70м. со дијаметар Ф160, 1 затворач, 12 хидранти, 3 воздушни вентили и 2 испусти;

(10) цевковод од полиетилен со висока густина, класа PE100 – HD160, должина од 1913м.,

(11) цевковод од полиетилен со висока густина, класа PE100 – HD160, должина од 404м., и

(12) канали за одводнување, земјани, должина 3.000м.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-3852/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1996.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ТИМЈАНИК 1“, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Со оваа одлука на Водната заедница "Тимјаник 1" - Неготино, општина Неготино, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата и разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем "Тиквеш", со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како проектирана површина на земјоделско земјиште од 360ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта, и тоа:

- 12 зафатни места за снабдување со вода (водозафати) за самостојните водови **38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50 и 51 (SV-38, SV-40, SV-41, SV-42, SV-43, SV-44, SV-45, SV-47, SV-48, SV-49, SV-50 и SV-51)**, од магистралниот канал "Марена-Тимјаник";

- разводна мрежа од канали и цевководи и тоа:

(1) Самостоен вод **38 (SV-38)** од азбест цементни цевки, должина од 800м. со дијаметар од Ф300 до Ф250, два затвораачи, седум хидранти и еден испуст;

(2) Самостоен вод **40 (SV-40)** од азбест цементни цевки, должина од 1100м. со дијаметар од Ф250 до Ф150, два затвораачи, десет хидранти и еден испуст;

(3) Самостоен вод **41 (SV-41)** од азбест цементни цевки, должина од 500м. со дијаметар од Ф200 до Ф125, еден затвораач, пет хидранти и еден испуст;

(4) Самостоен вод **42 (SV-42)** од азбест цементни цевки, должина од 3500м. со дијаметар од Ф350 до Ф125, два затвораачи, 30 хидранти и седум испусти;

(5) Самостоен вод **43 (SV-43)** од азбест цементни цевки, должина од 320м. со дијаметар од Ф150 до Ф125, еден затвораач, трихидранти и еден испуст;

(6) Самостоен вод **44 (SV-44)** од азбест цементни цевки, должина од 300м. со дијаметар од Ф150 до Ф125, еден затвораач, три хидранти и еден испуст;

(7) Самостоен вод **45 (SV-45)** од азбест цементни цевки, должина од 500м. со дијаметар од Ф200 до Ф125, еден затвораач, пет хидранти и еден испуст;

(8) Самостоен вод **47 (SV-47)** од азбест цементни цевки, должина од 820м. со дијаметар од Ф200 до Ф125, еден затвораач, осум хидранти и еден испуст;

(9) Самостоен вод **48 (SV-48)** од азбест цементни цевки, должина од 820м. со дијаметар од Ф200 до Ф125, еден затвораач, осум хидранти и еден испуст;

(10) Самостоен вод **49 (SV-49)** од азбест цементни цевки, должина од 400м. со дијаметар Ф125, еден затвораач, четири хидранти и еден испуст;

(11) Самостоен вод **50 (SV-50)** од азбест цементни цевки, должина од 670м. со дијаметар од Ф250 до Ф125, еден затвораач, шест хидранти и еден испуст, и

(12) Самостоен вод **51 (SV-51)** од азбест цементни цевки, должина од 440м. со дијаметар Ф125, еден затвораач, четири хидранти и еден испуст.

Член 2

Пренесувањето на владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3853/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1997.

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/02 и 89/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА СЕДМА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

1. Република Македонија врши Седма емисија на обврзници за денационализација.
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 30.000.000,00 ЕВРА.
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа одлука, опфатени се сите правосилни решенија за денационализација до 31.12.2007 година во кои како надомест се даваат обврзници.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3680/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1998.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа се даваат на трајно користење движни ствари – компјутерска опрема на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа: 31 (триесет и еден) компјутер со 31 (триесет и еден) монитор и 23 (дваесет и три) мауси, со следните сериски броеви:

Ред. број	Компјутер сериски број	Компјутер Тип	Монитор марка/тип	Монитор сериски број
1	SN:8104FR4Z01YD	PentiumIII/800MHz	DELL 828FI	22795C1MBD
2	SN:8104FR4Z02PM	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND738
3	SN:8104FR4Z01X6	PentiumIII/800MHz	COMPAQ V510	-----
4	SN:8104FR4Z02PN	PentiumIII/800MHz	DELL 828FI	22795C1MB5
5	SN:8104FR4Z02PH	PentiumIII/800MHz	DELL 828FI	22795C1MKO
6	SN:8104FR4Z01VL	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND546
7	SN:8042FR4Z0T350	PentiumIII/800MHz	COMPAQ V500	-----
8	SN:8104FR4Z02PT	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND431
9	SN:8043FR4ZP038	PentiumIII/800MHz	COMPAQ S7500	248CS80CA343
10	SN:8104FR4Z01VW	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND564
11	SN:8104FR4Z01VZ	PentiumIII/800MHz	DELL 828FI	22795C1MJ6
12	SN:8104FR4Z01ZC	PentiumIII/800MHz	DELL 828FI	22795C1MB9
13	SN:8104FR4Z01VF (неисправен)	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND662
14	SN:8104FR4Z01ZL	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND726
15	SN:8104FR4Z01WB	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND730
16	SN:8104FR4Z01X3	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	046BB69NRJ67
17	SN:8104FR4Z01W9	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND575
18	SN:8104FR4Z01Y2	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND664
19	SN:8043FR4ZP03S	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND406
20	SN:8104FR4Z01XN	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	046BB69NRJ45
21	SN:8104FR4Z0Z01X	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND667
22	SN:8104FR4Z0Z1XR	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	046BB69NRJ81
23	SN:8144FR4Z0Z0V7	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND666
24	SN:8104FR4Z0Z1V6	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND701
25	SN:8104FR4Z0Z1VH	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND578
26	SN:8104FR4Z0Z1VX	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	046BB69NRJ42

27	SN:8104FR4Z0Z1ZV	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND724
28	SN:8104FR4Z0Z1X0	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND394
29	SN:8104FR4Z0Z1WC	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND712
30	SN:8104FR4Z0Z1V7	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND385
31	SN:8104FR4Z0Z0V7 (неисправен)	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND393

Член 2

Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3714/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1999.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ
СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа се даваат на трајно користење движни ствари – компјутерска опрема на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, и тоа: 8 компјутери со 8 монитори, 3 тастатури и 8 мауси, со следните сериски броеви:

Ред. Број	Компјутер сериски број	Компјутер Тип	Монитор марка/тип	Монитор Сериски број
1	SN:8104FR4Z00VJ	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND587
2	SN:8104FR4Z006G	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND410
3	SN:8104FR4Z01TY	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND724
4	SN:8042FR4ZT495	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND578
5	SN:8050FR4Z0J8F	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	046BB69NRJ42
6	SN:8043FR4ZP036	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND701
7	SN:8144FR4Z00VB	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	104BB24ND706
8	SN:8144FR4Z00VP	PentiumIII/800MHz	Compaq S510	046BB69NRJ49

Член 2

Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3792/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2000.

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште лоцирано на Парцелата КП бр. 899/2 со површина од 2149 м², евидентирано во Поседовен лист бр. 1028, издаден од Државниот завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар, Штип.

Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава на користење на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Член 2

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука со целокупна документација ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3819/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2001.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА
СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И ИЗНОСОТ НА
ПАРТИЦИПАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука се врши реализација на Програмата за остварување и развој на дејноста на студентскиот стандард за 2008 година, донесена од Владата на Република Македонија под број 19-3693/1 од 25.07.2008 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/08).

Член 2

Финансиските средства се обезбедени од Буџетот на Министерството за образование и наука за 2008 година, програма 6 – Студентски стандард, Потпрограма 60, ставка 464 – разни трансфери.

Член 3

Во учебната 2008/2009 година, износот на месечната стипендија за талентирани студенти ќе изнесува 3.630,00 денари и ќе се исплаќа за девет месеци во текот на студентската година.

Член 4

Во учебната 2008/2009 година, износот на студентски кредити ќе изнесува 2.420,00 денари и ќе се исплаќа за девет месеци во текот на студентската година.

Член 5

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипендија на студенти – деца на бранители ќе изнесува 3.630,00 денари и ќе се исплаќа за девет месеци во текот на студентската година.

Член 6

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипендија за најталентирани ИТ – студенти ќе изнесува 5.500,00 денари и ќе се исплаќа за девет месеци во текот на студентската година.

Член 7

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипендија за студенти – стипендисти со македонско потекло од земјите на Балканскиот полуостров ќе изнесува 3.300,00 денари и ќе се исплаќа за девет месеци во текот на студентската година.

Член 8

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипендија за стипендисти согласно ЦЕПУС програма, ќе изнесува 55 евра во денарска противвредност и ќе се исплаќа за период, за кој студентот посетува настава на нашите универзитети во текот на студиската година.

Член 9

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипендија за студент-стари корисници кои студираат на универзитетите надвор од Република Македонија, ќе изнесува 4.940,00 денари, а за евидентираниите студенти ќе се исплаќа за девет месеци во текот на студиската година.

Член 10

Во учебната 2008/2009 година, како партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентските домови, Министерството за образование и наука ќе плаќа по 3.410,00 денари месечно по студент, за 10 месеци во текот на годината.

Член 11

Се задолжува Министерството за образование и наука да ја изврши оваа одлука.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3972/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2002.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКИ СТИПЕНДИИ****Член 1**

Со оваа одлука се врши реализација на Програмата за остварување и развој на дејноста на ученичкиот стандард за 2008 година, донесена од Владата на Република Македонија под број 19-3605/1 од 25.07.2008 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/08).

Член 2

Финансиските средства се обезбедени од Буџетот на Министерството за образование и наука за 2008 година, Програма 5-Ученички стандард, Потпрограма 50, ставка 464 – разни трансфери.

Член 3

Во учебната 2008/2009 година, месечната стипендија на талентираните ученици ќе изнесува 2.200 денари и ќе се исплаќа за девет месеци во текот на учебната година.

Член 4

Во учебната 2008/2009 година, стипендиите за учениците – деца на бранители и одличните ученици – Роми, ќе изнесува 2.200 денари и ќе се исплаќа за девет месеци во текот на учебната година.

Член 5

Во учебната 2008/2009 година, како партиципација за сместување и исхрана на ученици во ученичките домови, Министерството за образование и наука ќе плаќа по 4.500 денари месечно по ученик, за 10 месеци во текот на годината.

Член 6

Се задолжува Министерството за образование и наука да ја изврши оваа одлука.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3973/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2003.

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 1 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности бр. 02-8263/19 од 31.07.2008 година, донесен од Управниот одбор на оваа агенција, на седницата одржана на 31.07.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3867/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

2004.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за здравствената заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06 и 5/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА–КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ “СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се основа Јавна здравствена установа – Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје, со седиште во Скопје, ул. “11-ти Октомври“ бр. 53, согласно Законот за здравствената заштита и Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените установи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/92, 25/96, 48/02, 30/05 и 62/06).

Јавната здравствена установа – Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје, со седиште во Скопје, ул. “11-ти Октомври“, е правен следбеник на Јавната здравствена установа Специјална болница по хируршки болести Скопје, ул. “11-ти Октомври“ бр. 43.

Член 2

Дејноста на Јавната здравствена установа – Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје, е вршење на специјалистичко консултативна и болничка дејност од хируршките гранки на медицината, образовна и научно истражувачка дејност, усовршување на здравствени работници, вршење на најсложени видови на здравствена заштита од хируршките гранки на медицината, изградување и спроведување на стручно медицински доктринарни критериуми во областа на хирургијата и укажување на стручно методолошка помош на здравствените установи од хируршките гранки на медицината.

Член 3

Со уписот во Централниот регистар на Република Македонија, Јавната здравствена установа – Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје, ги презема вработените, средствата, просторот, опремата и документацијата, правата и обврските од Јавната здравствена установа – Специјална болница по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје.

Член 4

Директорот и членовите на Управниот одбор на Јавната здравствена установа – Специјална болница по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје продолжуваат да вршат функција директор и членови на Управниот одбор на Јавната здравствена установа – Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје до истекот на времето за кое се именувани.

Член 5

Уписот на Јавната здравствена установа – Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Со денот на уписот на Јавната здравствена установа – Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје во Централниот регистар на Република Македонија се брише Јавната здравствена установа – Специјална болница по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје.

Член 6

Управниот одбор на Јавната здравствена установа – Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје ќе донесе Статут во рок од еден месец од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2198/1
15 април 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2005.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за здравствената заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06 и 5/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.04.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се основа Јавна здравствена установа – Клиничка болница Тетово, со седиште во Тетово ул. “29-ти Ноември“ бб, согласно Законот за здравствената заштита и Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените установи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/92, 25/96, 48/02, 30/05 и 62/06).

Јавната здравствена установа – Клиничка болница Тетово, со седиште во Тетово на ул. “29-ти Ноември“ бб, е правен следбеник на Јавната здравствена установа Општа болница Тетово со седиште во Тетово на ул. “29-ти Ноември“ бб.

Член 2

Дејноста на Јавната здравствена установа – Клиничка болница Тетово е спроведување на здравствена заштита за општа болница, како и спроведување на здравствена заштита од дејноста урологија, неврохирургија, ортопедија и трауматологија, очни болести, болести на уво, нос и грло, неонатологија, психијатрија, неврологија и онкологија.

Во Клиничката болница се спроведува и стручно усовршување на здравствените работници.

Член 3

Со уписот во Централниот регистар на Република Македонија, Јавната здравствена установа – Клиничка болница Тетово ги презема вработените, средствата, просторот, опремата и документацијата, правата и обврските од Јавната здравствена установа – Општа болница Тетово.

Член 4

Директорот и членовите на Управниот одбор на Јавната здравствена установа – Општа болница Тетово продолжуваат да вршат функција директор и членови на Управниот одбор на Јавната здравствена установа – Клиничка болница Тетово до истекот на времето за кое се именувани.

Член 5

Уписот на Јавната здравствена установа – Клиничка болница Тетово во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Со денот на уписот на Јавната здравствена установа – Клиничка болница Тетово во Централниот регистар на Република Македонија се брише Јавната здравствена установа – Општа болница Тетово.

Член 6

Управниот одбор на Јавната здравствена установа – Клиничка болница Тетово ќе донесе Статут во рок од еден месец од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2200/1
15 април 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2006.

Врз основа на член 146 став 2 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05 и 19/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА ОБВРЗНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ ПОКРИЕНИ СО РАДИОДИФУЗНИ СИГНАЛИ**

1. Со оваа одлука се ослободуваат обврзниците од плаќање радиодифузна такса од населеното место с. Шивец, општина Кавадарци, бидејќи истото не е покриено со радиодифузни сигнали.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3483/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

2007.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08) и член 2 од Одлуката за формирање на Комитет за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плата бр. 19-2700/1 од 7.07.2005 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.08.2008 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА КОМИТЕТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОРМА ЗА НАПЛАТА НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД И НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ПЛАТИ**

1. За претседател, членови и секретар на Комитетот за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати, се именуваат:

а) за претседател:

- д-р Трајко Славески, министер за финансии

б) за членови:

- м-р Зоран Ставрески, заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања

- Бујар Османи, министер за здравство

- Цељал Бајрами, министер за труд и социјална политика

- Горан Трајковски, директор на Управата за јавни приходи

- Муидин Рустеми, директор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија

- Георги Тренковски, директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

- Биљана Јовановска, директор на Агенцијата за вработување на Македонија и

- д-р Никица Мојсоска Блажевски, раководител на Сектор за макроекономска политика во Министерството за финансии

в) за секретар:

- Анета Димовска, раководител на Одделение за економски политики и реформи, Сектор за макроекономска политика во Министерството за финансии.

2. Со ова решение престанува да важи решението за именување на претседател, членови и секретар на Комитетот за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати бр. 19-6469/1 од 24.12.2006 година, објавено во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2006.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3870/1
12 август 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2008.

Врз основа на член 14 став 5 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2008 година, донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ
И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА**

I.

ПРИХОДИ

	Програма
1. Трансфери од Буџетот на Република Македонија (делот од акцизата од деривати од нафта)	2.543.000.000
2. Надоместок за употреба на јавните патишта (патна такса) за моторни и приклучни возила што подлежат на годишна регистрација	750.000.000
3. Надоместок за употреба на јавните патишта (патна такса) што ја плаќаат странските моторни и приклучни возила	83.000.000
4. Надоместок за употреба на автопат или магистрален пат и нивен дел или објект на патот (автопатска такса)	1.000.000.000
5. Други приходи	45.000.000
Вкупно I:	<u>4.421.000.000</u>
5. Странски кредити	
- ЕИБ	1.410.130.000
- ЕБРД	169.474.420
- Светска банка	504.275.000
Вкупно II:	<u>2.083.879.420</u>
Вкупно приходи I + II:	<u>6.504.879.420</u>

РАСХОДИ

Расходите во висина на приходите од **6.504.879.420** денари ќе се користат за следните намени:

I. РАСХОДИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА	95.000.000
1. Плати, наемнини и надоместоци	25.000.000

2. Стоки и услуги	57.560.000
3. Капитални расходи	12.440.000
II. РАСХОДИ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА	6.409.879.420
1. Инвестиции од странски кредити	2.083.879.420
- Обиколница на Скопје I фаза 13,5км.	607.288.240
- Обиколница на Скопје II фаза 12 км.	972.316.180
- Табановце - Куманово	197.725.000
- Проект за регионални и локални патишта	306.550.000
2. Сопствено учество во инвестициите со странски кредити	431.564.000
- Обиколница на Скопје I фаза 13,5км.	109.312.000
- Обиколница на Скопје II фаза 12 км.	223.573.000
- Табановце – Куманово	43.500.000
- Проект за регионални и локални патишта	55.179.000
3. Нови Инвестиции	859.000.000
- М-6 Радовиш - Струмица	90.000.000
- R-106 Градско-Прилеп	144.000.000
- R-112 крак за ски центар Кожуф	90.000.000
- Сончев град	40.000.000
- приклучоци на М-1 Р-103 (клучка Прдејци)	32.000.000
- Р-409 Жировница - Б.Мост	271.000.000
- М-5 Обиколка Охрид улица Железничка	90.000.000
- Р-405 Тетово Јажинце рехабилитација	30.000.000
- Вертикална сигнализација на Р-409 Жировнички мост	22.000.000
- М-5 (крак) влез Битола	50.000.000
4. Експропријација	217.000.000
- Коридор 8	50.000.000
- Демир Капија – Смоквица	5.000.000
- Обиколница на Скопје I фаза Хиподром-Оризари	60.000.000
- Обиколница на Скопје II фаза Оризари-Сарај	40.000.000
- Радовиш – Струмица	20.000.000
- Р-106 трета лента Плетвар	2.000.000
- Р-409 Жировница	15.000.000
- Е-75 Куманово Табановце	25.000.000

5. Расходи за студии, проектирање, надзор, провизии, материјални и други трошоци	549.264.000
- Подготовка на проекти и физибилити студии	400.264.000
- Надзор на изградба на патишта	42.000.000
- Материјални и други трошоци и услуги	107.000.000
6. Одржување на патишта	970.000.000
- Тековно одржување	800.000.000
- Инвестиционо одржување	170.000.000
7. Средства за локални патишта и улици	500.000.000
8. Отплата на кредити	688.753.000
- Отплата на главница	688.753.000
- Отплата на камата	0
9. Пренесени обврски од претходни години	100.419.000
- Доспеани обврски по основ на меѓународни финансиски организации (АСБ)	100.419.000
10. Средства за одржување на патни премини преку железнички линии	10.000.000
<u>Вкупно расходи:</u>	<u>6.504.879.420</u>

II.

Со денот на влегувањето во сила на оваа програма престана да важи Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/07 и 11/08).

III.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3737/1
31 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2009.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за девизната инспекција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/2004), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ДЕВИЗЕН
ИНСПЕКТОРАТ**

1. Се разрешува Дритан Рамадани од должноста директор на Државниот девизен инспекторат, орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4013/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2010.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за девизната инспекција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/2004), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. За директор на Државниот девизен инспекторат, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Милаим Адеми.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4014/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2011.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Управата за јавни приходи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/2005 и 81/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ
ПРИХОДИ**

1. Се разрешува Раметула Кучи од должноста заменик на директорот на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4015/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2012.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Управата за јавни приходи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/2005 и 81/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**

1. За заменик на директорот на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Беким Незири.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4016/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2013.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Финансиската полиција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ФИНАНСИСКАТА
ПОЛИЦИЈА**

1. Се разрешува Кренар Лога од должноста заменик на директорот на Финансиската полиција, орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4017/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2014.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Финансиската полиција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА

1. За заменик на директорот на Финансиската полиција, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Газменд Сејфули.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4018/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2015.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

1. Се разрешува Акиф Сељмани од должноста директор на Управата за семе и саден материјал, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4019/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2016.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

1. За директор на Управата за семе и саден материјал, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се именува Менсур Камбери.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4020/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2017.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФИТОСАНИТАРНАТА УПРАВА

1. Се разрешува Ирфан Сељими од должноста директор на Фитосанитарната управа, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4021/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2018.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФИТОСАНИТАРНАТА УПРАВА

1. За директор на Фитосанитарната управа, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се именува Ментор Зеќири.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4022/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2019.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за санитарната и здравствената инспекција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ САНИТАРЕН
И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. Се разрешува Зиадин Сеља од должноста директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, орган во состав на Министерството за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4023/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2020.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за санитарната и здравствената инспекција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, орган во состав на Министерството за здравство, се именува Шемси Муса.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4024/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2021.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

1. Се разрешува Анифа Демировска од должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во состав на Министерството за образование и наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4025/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2022.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

1. За директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува Ајше Селмани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4026/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2023.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА АФИРМИРАЊЕ И
УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ
НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува Менфи Илјази од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија, орган во состав на Министерството за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-4027/1 12 август 2008 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Ивица Боцевски, с.р.
--	---

2024.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА
НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија, орган во состав на Министерството за култура, се именува Милаим Фетаи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-4028/1 12 август 2008 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Ивица Боцевски, с.р.
--	---

2025.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ**

1. Се разрешува Ибиш Кадриу од должноста директор на Агенцијата за развој и инвестиции.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-4029/1 12 август 2008 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Ивица Боцевски, с.р.
--	---

2026.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ**

1. За директор на Агенцијата за развој и инвестиции се именува Садула Дураку.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-4030/1 12 август 2008 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Ивица Боцевски, с.р.
--	---

2027.

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за заштита и спасување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/2004, 49/2004 и 86/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**

1. Се разрешува Мирвет Рамадани од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4031/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2028.

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004 и 86/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

1. За заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување се именува Екрем Зендели.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4032/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2029.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за управување со кризи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

1. Се разрешува Блаже Стојановски од должноста заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4033/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2030.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за управување со кризи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

1. За заменик на директорот на Центарот за управување со кризи се именува Зулфи Адили.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4034/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2031.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува Шабан Бајрами од должноста заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4035/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2032.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија се именува Керим Лита.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4036/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски**, с.р.

2033.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР СКОПЈЕ**

1. Се разрешува Јусуф Тахири од должноста заменик на директорот на Затвор Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4037/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски, с.р.**

2034.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОР СКОПЈЕ**

1. За заменик на директорот на Затвор Скопје се именува Зенун Матјани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4038/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски, с.р.**

2035.

Врз основа на член 91 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006 и 29/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Дритон Хебиби се разрешува од должноста заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4039/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски, с.р.**

2036.

Врз основа на член 91 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006 и 29/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 август 2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија се именува Рахим Лимани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4040/1
12 август 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Ивица Боцевски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
2037.**

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Се одобрува употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за III одделение во основното образование.

Автори: Рита Петро и д-р Вехби Кадриу.

2. Издавач: Друштво за издавачка дејност АЛБАС ДОО увоз-извоз Тетово.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4880/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5803/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2038.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за III одделение во основното образование.

Автори: Проф.Сириа Етеми, проф. д-р Ѓилимсере Касапи и проф.Ибадет Далози.

2. Издавач: ДООЕЛ Беса Прес- Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4879/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5805/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2039.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за III одделение во основното образование.

Автори: д-р Татјана Атанасова-Пачемска, Жаклина Ристовска, Садије Рамадани и Линдита Мамути.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скопје, ул.Д.Чуповски” бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4875/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5806/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2040.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за III одделение во основното образование.

Автор: Ристо Малчевски.

2. Издавач: Друштво за издавачка Дејност “Табернакул” Цветан ДОО и др.увоз-извоз Скопје, ул “М.Цок” бб Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4873/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5807/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2041.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА II И III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и III одделение во основното образование.

Автори: Cristiana Bruni и Anne Worrall.

2. Издавач: “Ст.Џорџ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4872/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5808/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2042.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение во основното образование.

Автори: м-р Ели Маказлиева, Катица Дуковска-Муратовска, д-р Билјана Камчевска, д-р Снежана Ставрева-Веселиновска и Љуљета Дема Азизи.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скопје, ул.”Д. Чуповски” бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4865/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5809/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2043.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение во основното образование.

Автори: д-р Ели Маказлиева, д-р Билјана Камчевска, Љуљета Дема Азизи и д-р Снежана Ставрева-Веселиновска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скопје, ул.”Д.Чуповски”бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4886/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5810/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2044.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование.

Автори: проф.Добрица Петрушевска, проф.Билјана Кртолица и проф.Снежана Васиљевиќ.

2. Издавач: Друштво за издавачка и образовна дејност, производство и промет “Македонска Искра” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул.”Божидар Аџија” бр.7.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4877/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5811/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2045.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование.

Автор: д-р Марија Тофовиќ-Камилова.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно Дело" Скопје, ул.Д.Чуповски" бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4876/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5812/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2046.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за III одделение во основното образование.

Автори: д-р Мито Спасевски, Лидија Гркова и Билјана Лалчевска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул."Д.Чуповски" бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4868/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5813/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2047.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за III одделение во основното образование.

Автори: Олга Синадинова, Венко Андоновски и Македонка Јанчевска.

2. Издавач: Друштво за издавачка дејност "Табернакул" Цветан ДОО и др.увоз-извоз Скопје, ул."М.Цокков" бб Скопје.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4867/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5814/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2048.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за III одделение во основното образование.

Автори: Весна Настоска и Љубица Севдинска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул."Д.Чуповски" бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4869/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5815/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2049.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование.

Автори: Билјана Кртолица, Милка Тримчевска и Соња Трајкова.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно дело" Скопје, ул."Д.Чуповски" бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4878/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5816/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2050.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК
ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА
ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение во основното образование.

Автори: м-р Ели Маказлиева, Катица Дуковска, д-р Снежана Ставрева-Веселиновска, Љуљета Дема Азизи и д-р Билјана Камчевска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно Дело" Скопје, ул."Д.Чуповски" бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4885/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5817/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2051.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК
ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА
ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение во основното образование.

Автори: Драга Дамчевска и Биљана Живковиќ.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно Дело" Скопје, ул."Д.Чуповски" бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4884/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-5825/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2052.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК
ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА
ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение во основното образование.

Автори: м-р Ели Маказлиева, д-р Билјана Камчевска и Катица Дуковска-Муратовска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства "Просветно Дело" Скопје, ул."Д. Чуповски" бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4864/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5826/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2053.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ТУРСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по ТУРСКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование.

Автори: д-р Севин Алил, м-р Осман Емин и Џемиле Али.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скопје, ул.”Д. Чуповски” бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4866/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5828/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2054.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА II И III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и III одделение во основното образование.

Автори: Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Noshkins и Carolyn Graham.

2. Издавач: Англиски центар ДООЕЛ Скопје за Oxford University Press.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4871/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5829/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2055.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА II И III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и III одделение во основното образование.

Автори: Elizabeth Gray и Virginia Evans.

2. Издавач: ЕУРОБУК ДООЕЛ-Скопје- во име на Ehpress Publishing.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4870/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5830/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2056.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за III одделение во основното образование.

Автори: д-р Билјана Крстевска, д-р Дончо Димовски, м-р Душанка Панкова и Кети Темелковска.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скопје, ул.Д.Чуповски” бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4874/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5831/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2057.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование.

Автори: д-р Џеват Гега, Баки Бакиу и Газмен Сејдиу.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скопје, ул.”Д.Чуповски”бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4883/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5832/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2058.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование.

Автори: д-р Авзи Мустафа и Џеврије Мустафа.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скопје, ул.”Д.Чуповски”бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4881/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5833/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2059.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II одделение во основното образование.

Автори: Рита Петро, д-р Вехби Кадриу и Мирела Терова.

2. Издавач: Друштво за издавачка дејност АЛБАС ДОО увоз-извоз Тетово.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4882/ 1 од 27.06.2008 год.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5834/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

2060.

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 63/2004, 55/2005, 81/2005, 113/2005, 35/2006 и 51/2007 година), министерот за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение во основното образование.

Автори: Драга Дамчевска и Биљана Живковиќ.

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства “Просветно Дело” Скопје, ул.”Д. Чуповски” бр.15.

3. Решението да се достави до основните училишта и до Државниот просветен инспекторат.

4. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението бр.07-4863/ 1 од 27.06.2008 година.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-5835/1
13 август 2008 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИFUЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2061.

Врз основа на член 62, алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ“ бр. 100/05 и 19/07), а во согласност со Барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУКО ТРЕЈД ДОО экспорт-импорт Скопје, бр.07-2309/1 од 10.07.2008 година и Заклучокот на Советот бр.02-2560/4 од 18.08. 2008 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија на 22-та седница, одржана на 15.08.2008 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ САТЕЛИТ), БР. 07-1820/1 ОД 11.06.2008 ГОДИНА (“СЛ. ВЕСНИК НА РМ” БР. 73/2008)

1. Во Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит), бр. 07-1820/1 од 11.06.2008 година, (“Сл. весник на РМ” бр. 73/2008), се вршат следните измени:

- во точката I, бројот 8 (осум) се заменува со бројот 7 (седум),

- во точката I, се брише подточката б, која гласи „една дозвола за телевизиски програмски сервис од специјализиран формат кој има забавна функција на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУКО ТРЕЈД ДОО экспорт-импорт Скопје“,

- во точката I, подточката 7 станува подточка 6 и - во точката I, подточката 8 станува подточка 7.

2. Во останатите делови Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит), бр.07-1820/1 од 11.06.2008 година, (“Сл. весник на РМ” бр.73/2008), останува неизменета.

3. Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзино донесување и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на Барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУКО ТРЕЈД ДОО экспорт-импорт Скопје бр.07-2309/1 од 10.07.2008 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија, од

лучи како во диспозитивот на оваа Одлука, од причини што на наведениот субјект - подносител на барањето не му одговара форматот на програмскиот сервис за кој му е доделена доволата за вршење радиодифузна дејност - телевизиски програмски сервис од специјализиран формат кој има забавна функција.

Бр. 02-2593/1
19 август 2008 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

Правна поука: Против оваа Одлука може да се поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 15 дена од денот на нејзиниот прием.

Одлуката да се достави до:

- Друштвото за производство, трговија и услуги ЛУКО ТРЕЈД ДОО экспорт-импорт Скопје;

- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-675/1 од 26.03.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 40/08);

- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија и

- Секретаријатот на Советот за радиодифузија - архивата.

2062.

Советот за радиодифузија на Република Македонија, врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ” бр. 100/05 и 19/07), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот Закон, и Заклучокот на Советот бр. 02-2560/3 од 18.08.2008 година, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-1821/1 од 11.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 73/08), на својата 22-ра седница, одржана на 15.08.2008 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ САТЕЛИТ)

I. Се доделуваат 10 (десет) дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит, и тоа:

1) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од претежно забавен општ формат на правното лице Трговско радиодифузно друштво К - 15 Телевизија - ДООЕЛ - Скопје;

2) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од претежно забавен општ формат на правното лице Друштво за производство, трговија и услуги ЛУКО ТРЕЈД - ДОО экспорт-импорт Скопје;

3) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции на правното лице Друштво за деловни услуги Нова ТВ - ДООЕЛ - Скопје;

4) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции на правните лица Друштво за промет и услуги „Наш концепт“ – ДОО – Скопје, Друштво за консалтинг и информатички инженеринг Нет – Бит – ДОО - Скопје, Брокерска куќа „Мој брокер“ – АД – Скопје, СЕЕ Инвест фонд управуван од Друштвото за управување со приватни фондови МАК Ассетс Менаџмент – ДОО – Скопје, и физичките лица Методи Мајнов од Скопје, Богоја Блажески од Охрид и Весна Блажеска од Охрид;

5) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од претежно забавен општ формат на правното лице Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИ-НЕКС – МТ – ДООЕЛ – Експорт – импорт - Скопје;

6) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции на физичкото лице Бојан Андрески од Скопје;

7) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции на физичкото лице Ѓорѓија Атанасоски од Прилеп;

8) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од специјализиран формат со забавна функција на физичкото лице Николина Спасова од Миравци - Гевгелија;

9) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од специјализиран формат со забавна функција на правното лице Друштво за трговија и услуги ЗАЈДИ ЗАЈДИ ДОО - Скопје;

10) 1 дозвола за телевизиски програмски сервис од специјализиран формат со забавна функција на правното лице ЕРА Компани ДОО - Скопје;

II. Телевизискиот програмски сервис на добитниците на дозволи од точка I. од оваа Одлука ќе се емитува преку сателит кој ќе го избере имателот на секоја од дозволите.

III. За ниво на опфат на гледаност, односно сервисна зона за емитување на телевизискиот програмски сервис преку сателит, се смета целото подрачје на Република Македонија.

IV. Дозволите за вршење радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит се доделуваат за временски период од 9 (девет) години и истите не можат да се пренесуваат на друго лице.

V. Советот за радиодифузија ќе ги издаде дозволите за вршење радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит врз основа на приложена регистрација во соодветниот регистар како трговски радиодифузни друштва, одобренијата издадени од Агенцијата за електронски комуникации и извршеното усогласување согласно конкурсните услови и насоките доставени од Советот, во рокот определен во точка VI. од оваа Одлука.

VI. Трговските радиодифузни друштва мораат да отпочнат со вршење на радиодифузната дејност најдоцна во рок од 1 (една) година, од денот на издавањето на дозволите за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит).

VII. Агенцијата за електронски комуникации врз основа на оваа Одлука ќе издаде одобрение за користење на радиофреквенција во согласност со податоците за доделената фреквенција.

VIII. Во дозволите за вршење радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит кои ќе ги издаде Советот за радиодифузија на трговските радиодифузни друштва, ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05 и 19/07).

IX. За дозволите се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на издавањето на дозволите, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка АД - Скопје).

Висината на годишниот надоместок за дозволите за наредните години Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност.

X. За користење на радиодифузиите за радиодифузна и за фиксна служба трговските радиодифузни друштва се должни да плаќаат годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ” бр. 01/06).

XI. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.

XII. За оваа одлука писмено да се известат сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. бр.07-1821/1 од 11.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 73/08), во рок од седум дена од денот на донесувањето на Одлуката.

XIII. Одлуката да се достави до:

- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. бр.07-1821/1 од 11.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 73/08), и

- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.

Бр. 02-2595/1
19 август 2008 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.

Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. бр.07-1821/1 од 11.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 73/08), кои не се задоволни од одлуката, имаат право во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и одлуката да поднесат тужба до надлежниот суд.

ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	О П И С	Цена во денари	Р.бр	О П И С	Цена во денари
1.	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2007	200,00	22.	Изборен законик (издание 2006)	300,00
2.	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски јазик, мал формат, 2007	150,00	23.	Закон за стечај Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006	600,00
3.	Спорот за името меѓу Македонија и Грција Д-р. Светомир Шкаркиќ	800,00	24.	Збирка на прописи од областа на судството (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00
4.	Кривичен законик Акад. Владо Камбовски - Интегрален текст - Предговор, кратки објаснувања и Регистар на поими, 2008	650,00	25.	Закон за трговските друштва со вовед, 2004	400,00
5.	Закон за кривична постапка (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	26.	Закон за општата управна постапка Проф. Д-р Симеон Гелевски, 2005 (со коментар)	400,00
6.	Закон за парнична постапка (издание 2008)	350,00	27.	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004	
7.	Закон за извршување (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	а)	I книга - (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори - редакциски пречистен текст)	280,00
8.	Закон за катастар на недвижности (издание 2008)	200,00	б)	II книга - (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетичка дејност)	210,00
9.	Закон за работните односи (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	в)	III книга - (Редакциски пречистени текстови на законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	245,00
10.	Закон за обезбедување на побарувањата Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	г)	IV книга - (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Закон за заштита на природата)	245,00
11.	Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата (редакциска збирка), 2007	400,00	д)	Комплет од четирите книги - Збирки на законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
12.	Закон за нотаријатот (издание 2007)	250,00	28.	Збирка на прописи (редакциска) - Закон за градење; - Закон за просторно и урбанистичко планирање; - Закон за животната средина. (2005)	210,00
13.	Закон за банките (издание 2007)	300,00	29.	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
14.	Закон за заштита од бучава во животната средина (издание 2007)	100,00	30.	Закон за спречување на корупцијата со закони за ратификација на конвенции Д-р Јован Проевски (со објаснувања), 2002	80,00
15.	Закон за Државното правобранителство (издание 2007)	50,00	31.	Закон за денационализација Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
16.	Закон за управните спорови (издание 2007)	80,00	32.	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	600,00
17.	Закон за сопственост и други стварни права (издание 2007)	150,00	33.	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	3.400,00
18.	Збирка на прописи од областа на земјоделството (редакциска збирка), 2007	500,00	34.	Регистар на прописи на РМ	3.700,00
19.	Закон за ветеринарно јавно здравство Закон за ветеринарно здравство Закон за заштита и благосостојба на животните (редакциска збирка), 2007	400,00			
20.	Закон за прекршоците Закон за прекршоците против јавниот ред и мир (редакциска збирка), 2007	150,00			
21.	Закон за минералните сировини (издание 2007)	120,00			

ПОРАЧКА БР. 104

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: _____
во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс
број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) _____
Потпис на порачателот



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008104